



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 18 јуни 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 1,00 динар. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. фак. 228. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

327.

Врз основа на членот 34 став 3 од Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Правилникот за вршење подводни активности во крајбрежното море на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67) во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Органите, организациите и поединците што вршат подводни активности од ставот 1 на овој член се должни да го обележат на виден начин подрачјето на кое ги вршат тие активности. Обележувањето се врши со сигнално тело во форма на топка; со пречник 0,50 cm во жолта боја, кое се поставува на површината на водата во центарот на зоната.“

Член 2

Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Како нуркање со употреба на нуркачка опрема, во смисла на овој правилник, се смета престојот под морската површина со автономна нуркачка опрема на компримиран воздух или со опрема за снабдување со смеска на гасови за дишење од површината.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како автономна нуркачка опрема, во смисла на овој правилник, се смета нуркачката облека со припаѓачката опрема за дишење под вода, нуркачки часовник, длабиномер, компас, нож и оловни утеги, како и средствата за лична итна медицинска помош.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

Член 3

Во членот 4 став 1 под а) точката 1 се менува и гласи:

„1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра сметајќи од брегот на полуостровот Превлака ограничена со точките на брегот:

A—S=42°24'30"N D=18°30'34"E
B—S=42°24'33"N D=18°30'44"E

По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а) A—S=42°25'54"N D=18°41'45"E
B—S=42°25'51"N D=18°41'23"E
C—S=42°26'12"N D=18°41'18"E
D—S=42°26'21"N D=18°41'30"E

Во точката 8 координатата: „A—S = 43°37'35"N, D = 15° — 54'48"E (рт Оштрица Вела)“, се заменува

со координатата: „A—S=43°38'55"N, D = 15°54'18"E (рт Оштрица Вела)“.

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Во деловите на крајбрежното море што не се опфатени со одредбите од членот 4 на овој правилник нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотограмирање под морската површина југословенските државјани можат да вршат без одобрение, а странските државјани — само со одобрение. Одобрението го издава надлежниот орган на внатрешните работи во републиката.“

Член 5

Во членот 12 се додаваат нови точки 1 и 2, кои гласат:

„1) ако при вршењето на подводни активности не го изврши обележувањето предвидено во членот 2 став 2 од овој правилник;“

2) ако врши нуркање со употреба на оној вид автономна нуркачка опрема која не е предвидена во членот 3 став 2 на овој правилник;“.

Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 3 до 5.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Со парична казна од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок странаец кој надвор од деловите на крајбрежното море на Југославија наведени во членот 4 од овој правилник врши без одобрение нуркање со употреба на нуркачка опрема и фотограмирање под морската површина.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 28-14/16

10 јуни 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

328.

Врз основа на членот 9 ст. 1 и 3 од Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води („Служ-

бен лист на СФРЈ“, бр. 14/67), во точката 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 100 метра кон северниот брег на полуостровот Луштица, и тоа од местото Шпиљице до местото Петровиќи, ограничена со точките на брегот:

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.9'N$, D = $18^{\circ} 34.4'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.0'N$, D = $18^{\circ} 38.0'E$;

По одредбата под 1 се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„1а) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра, сметајќи од брегот на полуостровот Превлака, ограничена со точките на брегот:

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 24.5'N$, D = $18^{\circ} 30.6'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 24.5'N$, D = $18^{\circ} 30.7'E$;

1б) зона што го опфаќа морскиот појас пред Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ“ од Тиват, ограничена со следните точки:

A — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.9'N$, D = $18^{\circ} 41.8'E$
B — $\dot{S} = 42^{\circ} 25.8'N$, D = $18^{\circ} 41.4'E$
C — $\dot{S} = 42^{\circ} 26.2'N$, D = $18^{\circ} 41.3'E$
D — $\dot{S} = 42^{\circ} 26.4'N$, D = $18^{\circ} 41.5'E$;

Одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра, сметајќи од брегот на островот Палагружа;“.

Одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метра, сметајќи од брегот на островот Голи;“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 341-16/12
10 јуни 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

329.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на глина и алуминиум, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименување	Царинска стопа
1	2	3

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање
Ех.
Мембрански пумпи со наизменично движење, за расчинување на боксит 12

1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Специјални центрифугални пумпи за база во производството на глина	12
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Вакуум-пумпи за бела филтрација во производството на глина	12
84.11/2	Компресори Ех. — Компресори со притисок над 40 atm за автоклави при расчинување на боксит — Специјални ротациони пумпи за база и мазут во технологијата на глина	12
84.11/5	Друго Ех. — Дувалки за бела филтрација на глина, капацитет над 80 m ³ /h — Дувалки за цевки на пневматски конвеери за глина	12
84.13/1а	Ложишта за печки за течни горива Ех. — Горилници за печки со течни горива, за ротациони печки при калцинација на глина — Ложишта за течни горива во постројки за изработка на сурови аноди и во постројки за залевање катоди во производството на алуминиум	12
84.14/1	Печки и апарати за термичка обработка на метали, обични Ех. — Печки за термичка обработка (хомогенизација) на алуминиум	12
84.14/3	Печки за топлиници Ех. Индустријски печки на мазут, за подготвување алуминиум за леење	12
84.14/4в	Друго Ех. Ротациони печки за калцинација на глина	12
84.17/1г	Машини и уреди за перење и сушење Ех. — Уреди за впарување на лужина во процесот на производството на глина — Сушилници за петрол-кокс во постројки за изработка на сурови аноди за производство на алуминиум	12
84.17/1е	Автоматски машини за дестилација и евапоризација Ех. — Плочести изменувачи на топлина за бела филтрација на глина — Дувалки за филтери и печки за калцинација на глина	12
84.17/1с	Друго Ех. — Автоклави со грејачи, со мешалки и со посатка за сигурност, за расчинување на боксит — Експандери и експанзионии садови, за експандирање на базна пара и	12

1	2	3	1	2	3
	за кондензација, во расчинувањето на боксит	12	84.22/5в	Дигалки и витли со потпирање Ех.	
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех.			— Специјални дигалки за Келии во електролизата на алуминиум, за дигање аноди, со потпирање	12
	— Келу-филтери, за црвена филтрација на глиница	12	84.22/5д	Друго Ех.	
	— Диск-филтери, за бела филтрација на глиница	12		— Вибрациони и Келиски додавачи, елеватори, ползни транспортери во погонот на анодите за производството на алуминиум	12
	— Барабан-филтери со платно, за бела филтрација на глиница	12		— Специјални уреди за манипулација на истрошените аноди во технологијата на залевањето на анодите во производството на алуминиум	12
	— Цевчести филтери, за бела филтрација на глиница	12		— Специјални уреди за манипулација во постројка на аноди за производство на алуминиум	12
	— Филтери за отпрашување на сита при калцинација на глиница	12		— Подвижни дигалки од најмалку 50 тона и височина на дигањето над 40 метра	12
	— Отпрашувачи со мултициклони и со електрофилтери, за ротациони печки за калцинација на глиница	12		— Специјални вертикални елеватори, за работа во глиница, со гумена лента и со кофички, височина на дигањето најмалку 40 метра	12
	— Филтери со ракави во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум	12	84.43/3а	Машини за континуирано леење, вертикални Ех.	
	— Уреди за отпрашување при пневматски транспорт на глиница	12		— Специјални машини за континуирано и полуконтинуирано леење на алуминиум, вертикални	12
	— Специјални филтери за возила, за заштита на моторот од глиничен прав	12	84.43/3б	Машини за континуирано леење, хоризонтални Ех.	
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење на контејнери, ваги за дозирање) Ех.			— Специјални машини за континуирано леење на алуминиум, хоризонтални	12
	Автоматски ваги-дозимери во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум	12	84.43/2е2	Циркуларни и специјални пиди Ех.	
84.21/1	Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење на метални предмети Ех.			— Пиди за режење на алуминиумски блокови и трупци	12
	Машини за сачмарење во технологијата на залевање катоди и аноди, во производството на алуминиум	12	84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех.	
84.21/4е	Друго Ех.			— Специјални уреди за сортирање и класификација на боксит	12
	Апарати за метализација во производството на алуминиум	12	84.56/7	Друго Ех.	
84.22/3а	Кранови до 50 t носивост Ех.			— Магнетски сепаратори, дробилки, конусни мелници, мелници со кугли и со чекани со електрични мотори, мешалки со електрични мотори, гмечалки, сита и хидраулични преси, во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум	12
	— Специјални кранови за послужување на Келиите во електролизата на алуминиум, со купола подвижна во сите правци	12		— Специјални мешалки за катодна маса во технологијата на залевањето на катодите во производството на алуминиум	12
	— Специјални кранови за ракување со аноди при печење на аноди што се користат во производството на алуминиум	12		— Специјални мешалки на излачувачите во производството на глиница	12
84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех.			— Резонантни сита за излачување на глиница	12
	— Транспортери со гумена лента на сопствен погон, за расфрлање на хидрат, во процесот на калцинацијата на глиница	12		— Дробилки чеканарки, вибрациони сита екстрактери за мелење на боксит	12
	— Транспортери со гумена лента во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум	12			

1	2	3
	— Мелници за боксит, со валјаци	12
	— Хидраулични преси за симнување на лив и дробилки во технологијата на залевањето на анодите во производството на алуминиум	12
84.61/2	Други вентили	
	Ех.	
	— Вентили од специјална конструкција за производство на глина	12
	— Вентили и резиња, пеперудести, со гумена влошка, со електрична, пневматска или рачна команда и ротациони затворачи, за пневматскиот систем на транспортот на глина	12
84.63/1	Склопови на запчести тркала и други склопови за менување на брзината	
	Ех.	
	Редукторски уреди за мешање во декантатор за декантација на боксит	12
85.01/3	Исправачи и исправачки апарати	
	Ех.	
	Силициумски исправачи за електролиза на алуминиум	12
85.11/1a	Индустриски печки греани со отпор (отпорни)	
	Ех.	
	Електроотпорни печки во батерија за елаборација на алуминиум	12
85.11/16	Индустриски и лабораториски печки, индукциони	
	Ех.	
	Нискофреквентни индукциони печки за користење отпадоци за производство на алуминиум	12
85.19/4	Расклопни апарати, од низок и висок напон	
	Ех.	
	Расклопни апарати од висок напон, за електролиза на алуминиум	12
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табели, пултови и сл.)	
	Ех.	
	Разводни уреди со вградени апарати за електролиза на алуминиум (уреди за автоматска регулација на келиите во ормани)	12
87.02/3г	Камиони-тегلاчи	
	Ех.	
	Камиони-теглачи со специјално хидраулично седло, пригодени за превоз на глина до погонот за електролиза	12
87.14/5	Други возила	
	Ех.	
	Специјални полуприколки за транспорт на глина и на лонци за течен алуминиум, носивост над 10 t	12
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола	
	Ех.	
	Лабораториски „Pilot-plant“ за контрола на технолошкиот процес на добивањето на глина и алуминиум	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-3351/2

14 мај 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

330.

Брз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ, НАВРТКИ И ПОДЛОШКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вијци со шестространа глава со голем отвор на клучот, средна класа на изработка — — — — — JUS M.B1.066

Увртни вијци со прстенесто сечило на завршетокот, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.282

Навртки за долги трнови, фина класа на изработка, со фин навој — JUS M.B1.621

Самоосигурителни шестострани навртки, фина класа на изработка — JUS M.B1.622

Самоосигурителни шестострани навртки, фина класа на изработка, со фин навој — — — — — JUS M.B1.623

Шестострани навртки со назабен венец, средна класа на изработка — JUS M.B1.624

Шестострани навртки за заварување, средна класа на изработка — JUS M.B1.625

Цилиндрични навртки за заковање, средна класа на изработка — JUS M.B1.626

Затворени навртки, средна класа на изработка — — — — — JUS M.B1.627

Затворени навртки, средна класа на изработка, со фин навој — — — JUS M.B1.628

Шестострани навртки со голем отвор на клучот, средна класа на изработка — — — — — JUS M.B1.629

Ниски четвртести навртки, за општа примена — — — — — JUS M.B1.641

Ниски четвртести навртки, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.643

Ниски затворени навртки, средна класа на изработка — — — — — JUS M.B1.650

Ниски затворени навртки, средна класа на изработка, со фин навој — JUS M.B1.651

Навртки со член врез, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.660

Нарецкани навртки, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.670

Триестрани навртки, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.700

Подлошки за високо преднапрегнати споеви во челични конструкции JUS M.B2.030

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1971 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Ниски четвртаести навртки. Изработка 3. Метрички навој — М1, 7 до М10 — — — — — JUS M.B1.641

Ниски затворени навртки. Изработка 3. Метрички навој — М4 до М72 JUS M.B1.650

Навртки со челни зарези. Изработка 3. Метрички навој — М1 до М20 JUS M.B1.660

Високи нарежкани навртки. Изработка 3. Метрички навој — М1 до М10 JUS M.B1.670

Тристрани навртки. Изработка 3. Метрички навој — М4 до М24 — — JUS M.B1.700 донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за навртки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/52).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1971 година.

Бр. 12-2929/1

25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, БАЧКА ПАЛАНКА, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ВОНРЕДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ВИШКОТ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ ВО ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1966 И 1967 ГОДИНА, ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БАЧ

I. Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, во јуни 1968 година ја донесе Одлуката за определување на стапката на вонредниот придонес за покривање на вишокот на расходите над приходите во Фондот на здравственото осигурување на работниците за 1966 и 1967 година, за подрачјето на општината Бач („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 7/68). Со оваа одлука е воведен вонреден придонес по стапка од 2% од него личниот доход што се должни да го плаќаат осигурениците од подрачјето на општината Бач од 1 јули 1968 година до 31 декември 1969 година.

На седницата одржана на 15 декември 1969 година собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, ја донесе Одлуката за измена и дополние на Одлуката за определување на стапката на вонредниот придонес за покривање на вишокот на рас-

ходите над приходите во Фондот на здравственото осигурување за 1966 и 1967 година, за подрачјето на општината Бач („Службени лист општине Бачка Паланка“ бр. 12/69), со која се продолжува обврската за плаќање вонреден придонес по истата стапка додека не се покрие утврдениот вишок на расходите над приходите.

Собранието на општината Бач поднесе предлог да се оцени законитоста на Одлуката донесена на 15 декември 1969 година, со која се продолжува обврската за плаќање вонреден придонес, тврдејќи дека таа одлука е донесена спротивно на одредбите на членот 11 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), бидејќи пред донесувањето на одлуката не е спроведена консултација на осигурениците.

II. Со членот 11 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување е пропишано дека заедниците на социјалното осигурување, пред донесувањето на општите акти со кои се регулираат правата на осигурените лица или се утврдуваат обврските во врска со обезбедување средства за фондовите на социјалното осигурување, се должни да спроведат поширока консултација на осигурениците заради непосредно прибавување на нивните мислења и предлози. Во кои случаи и на кој начин ќе се врши консултација на осигурениците поблиску се определува со статутот на заедницата на социјалното осигурување. Членот 14 од Статутот на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, предвидува консултација на осигурениците, помеѓу другото, пред донесувањето на општиот акт со кој се регулира начинот на покривањето на вишокот на расходите над приходите утврден во работењето на Фондот на здравственото осигурување.

Од ова произлегува дека Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, пред донесувањето на одлуката за определувањето на вонреден придонес е должна да спроведе консултација на осигурениците. Комуналната заедница на социјалното осигурување, исто така, и пред одлучувањето за измените и дополненијата на одлуката за вонредниот придонес е должна да спроведе консултација на осигурениците. Измените и дополненијата на прописите и општите акти се донесуваат по истата постапка по која се донесуваат и првобитните прописи односно општи акти. Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, според тоа, пред донесувањето на одлуката за продолжувањето на обврската за плаќање вонреден придонес, беше должна да ги запознае осигурениците со состојбата на наплатувањето на вонредниот придонес и со покривањето на вишокот на расходите над приходите и да ја образложи потребата од продолжување на важењето на одлуката за вонредниот придонес. При донесувањето на одлуката беше потребно да се разгледаат мислењата и предлозите на осигурениците и оправданите барања, по можност, да се задоволат.

III. Врз основа на изложеното, Уставниот суд на Југославија, врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ

ОДЛУЧИ

1. Се утврдува дека заедниците на социјалното осигурување, пред одлучувањето за измена и дополние на општите акти, се должни да спроведат консултација на осигурениците, ако, врз основа на членот 11 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, се должни да спроведат консултација на осигурениците пред донесувањето на тие општи акти.

2. Се поништува Одлуката за измена и дополние на Одлуката за определување на стапката на вонредниот придонес за покривање на вишокот на расходите над приходите во Фондот на здравственото осигурување на работниците за 1966 и 1967 година, за подрачјето на општината Бач, донесена од

собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, на 15 декември 1969 година („Службен лист општине Бачка Паланка“, бр. 12/69).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист општине Бачка Паланка“.

IV. Оваа одлука је донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови на Судот: Иван Божиќевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Александар Фириќ, д-р Асен Грунче, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У бр. 52/70

27 април 1970 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се разрешува Радо Трошт од функцијата на помошник директор на Сојузната управа за царини.

Б. бр. 38

14 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на чл. 70 и 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика се назначува д-р Иво Маљковиќ, здравствен советник — претседател на Инвалидско-пензионата комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување во Задар.

Б. бр. 39

20 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на чл. 70 и 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД

За помошник претседател на Сојузниот совет за труд се назначува Тодор Вујошевиќ, досегашен помошник директор на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Б. бр. 40

20 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник сојузен секретар за финансии се назначува Дамјан Папиќ, началник на Одделението за имотно-правни работи во Сојузниот секретаријат за финансии.

Б. бр. 41

20 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 69 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Витеслав Ваничек, помошник главен директор на Економско-техничкиот завод — Инженеринг импорт-експорт, Осиек.

Б. бр. 42

20 мај 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За секретар за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет се назначува Миленко Канрга, досегашен секретар за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 43
20 мај 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ПОЛИТИКАТА И ПРОЕКЦИЈАТА НА ДОЛГОРОЧНИОТ РАЗВОЈ НА КАДРИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО

I. Во состав на Комисијата за утврдување на предлогот на политиката и проекцијата на долгорочниот развој на кадрите и образованието се именуваат:

за претседател:

1) Вукашин Микуновиќ, претседател на Сојузниот совет за образование и култура;

за членови:

2) Мустафа Бектиќ, советник во Сојузниот совет за труд;

3) Живан Берисављевиќ, републички секретар за образование, наука и култура на СР Србија;

4) Винко Вилиќ, заменик републички секретар за просвета, култура и физичка култура на СР Хрватска;

5) Стева Безданов, заменик претседател на Сојузниот совет за образование и култура;

6) Јово Брекиќ, професор на Економскиот институт, Загреб;

7) Душан Брезник, управник на Центарот за демографски истражувања, Белград;

8) д-р Душан Чалиќ, професор на Свеучилиштето, Загреб;

9) проф. д-р Драгољуб Денковиќ, член на Сојузниот совет за координација на научните дејности;

10) Џабир Џабири, помошник претседател на Сојузниот совет за труд;

11) д-р Драгутин Франковиќ, директор на Југословенскиот завод за проучување на училишни и просветни прашања, Белград;

12) проф. д-р Јован Глигоријевиќ, проректор на Универзитетот во Белград и член на Комисијата на Заедницата на југословенските универзитети за наставни прашања;

13) д-р Светомир Јауковиќ, помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика;

14) д-р Јанез Јеровшек, доцент на Високата школа за социологија, политички науки и новинарство во Љубљана;

15) д-р Томислав Марковиќ, стручен соработник на Сојузниот завод за социјално осигурување;

16) Радмила Матиќ, член на Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина;

17) д-р Миливое Николиќ, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање;

18) Роман Оберлинтер, заменик републички секретар за просвета и култура на СР Словенија;

19) Душан Пекиќ, генерал-полковник, претставник на Државниот секретаријат за народна одбрана;

20) д-р Слободан Ристик, секретар на Секретаријатот за развој и унапредување на Сојузната стопанска комора, Белград;

21) Зекир Робај, член на Извршниот совет на САП Косово;

22) Драго Роксандиќ, член на Претседателството на Сојузот на младината на Југославија;

23) Зоран Савовиќ, советник во Комисијата за образование и култура на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

24) Иван Симеуновиќ, дипл. инж., секретар на Комисијата на Сојузната стопанска комора за стручно образование на кадрите во стопанството;

25) д-р Берислав Шефер, економски советник на Претседателството на СКЈ, Белград;

26) Радивоје Шукловиќ, помошник републички секретар за просвета, наука и култура на СР Црна Гора;

27) Душан Томашевиќ, советник во Сојузното биро за работите на запослувањето;

28) д-р Марко Веселица, доцент на Факултетот за економски науки, Загреб;

29) д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет на СР Македонија;

30) д-р Зоран Видаковиќ, професор на Факултетот за политички науки, Сараево;

31) д-р Војо Вукмирица, професор на Факултетот за политички науки, Белград;

32) Стојан Замуровиќ, покраински секретар за образование и култура на САП Војводина;

за секретар:

33) м-р Радомир Главички, советник во Сојузниот завод за стопанско планирање.

II. Комисијата наведена во точката I на ова решение се наоѓа во состав на Сојузниот совет за образование и култура.

Б. бр. 45
6 мај 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат како пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Тирић Живадин Миодраг, Лончар Ивана Стјепан, Михаиловски Трпе Андрија, Митић Живојин Стојан, Ставрић Добросав Петар, Талев Димитра Пецо;

разводникот: Марашевић Јаблана Милисав;
војникот: Кандић Васе Милорад;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Андрић Вилима Иван, Бабић Јове Данило, Беркеш Луке Мирко, Докманац Јове Милан, Дракула Марка Будимир, Ђукановић Милоша Момчило, Фиц Јосипа Станко, Филковић Мирка Стјепан, Грмаш Стеве Рајко, Ивић Богдана Златибор, Јосиповић Вида Стојан, Кнежевић Нике Миле, Ковачевић Воре Душан, Крстић Криста Никола, Крушка Вељка Веселин, Лалић Николе Стево, Лотрић Алојза Алојз, Мајсторовић Верољуба Милорад, Малиновић Илије Петар, Малиновић Јакова Влајко, Мирковић Животе Љубиша, Миловановић Радомира Милан, Митровић Љубомира Војислав, Новаковић Живка Милорад, Османовић Мехе Хајро, Пеулић Станка Славко, Пибер Фердинанда Саша, Поповић Вождара Слободан, Радановић Јована Милан, Рончевић Мирка Иван, Соколовски Ивана Кирил, Спасојевић Љубише Драгомир, Стојисављевић Стеве Рајко, Шљивић Османа Салих, Штохера Мате Бисер, Турбић Мехе Бајро, Велимир Вукана Здравко, Влајић Миодрага Радисав, Водичар Романа Оснар, Врањеш Јована Рајко, Вркљан Мате Јосип, Вученик Стипе Ивица, Вулић Милоша Љубиша, Живић Миодрага Радослав;

разводниците: Ајдаровић Авидиља Мустафа, Бајић Неђе Тодор, Баришић Николе Томо, Ђурић Јакова Милан, Даија Зенеда Нешет, Дуванчић Стјепана Ивица, Ђурин Петра Велимир, Пендић Антона Звонимир, Праштало Ђуре Саво, Савковић Станимира Радован, Станић Марка Ивица, Стојановић Велимира Радован, Шумига Мате Јуре, Васић Благоје Цвијетин;

војниците: Абрахам Јурја Владимир, Агић Хума Ремзо, Ахмети Фериза Сабри, Авмети Мегди Бајрам, Бабић Сафета Фадил, Балог Лајоша Иштван, Батоз Лазе Љубан, Богојевић Петра Јован, Цветковић Петра Бранислав, Чолић Станише Миломир, Чордић Мехмеда Есад, Чунчић Фрање Иван, Дакић Сима Вождар, Дамјановски Богдана Трајче, Демир Смаје Осман, Добшај Мартон Мартон, Дошен Анте Никола, Ђурђевић Душана Ненад, Глишовић Милоја Драган, Гордић Младоја Будимир, Хрешки Адама Миша, Идризи Даута Демир, Ива-

новски Костев Драге, Јагушт Јурја Петар, Јакупи Имера Зулбеар, Јовановић Трајка Аврам, Јовановски Љубе Мирко, Јурковић Златка Ђорђе, Кадрић Ибре Ариф, Калдесић Милоша Миленко, Каровић Селима Хамид, Кичић Владимира Јурица, Клинда Ђорђа Ристо, Коцић Вукашина Вјекослав, Ковач Ђорђа Карол, Ковачић Ловра Јосип, Краснић Ђе-мајла Рагиб, Крупчан Пава Милан, Кутањац Душана Станко, Кутузовић Фрање Фрањо, Лончарић Драгана Ивица, Љатићи Шукрије Назиф, Љухар Смаје Решад, Мангалић Алије Салих, Марас Стјепана Иван, Матић Паве Маријан, Меркун Антона Јанез, Милановић Љубише Зоран, Милићевић Душана Радован, Милинковић Братислава Завиша, Митровски Михајла Велимир, Млакар Јанеза Јанез, Молк Франца Франц, Оруч, Рашида Асим, Пајазит Метиља Пајазит, Пејовић Вуксана Славко, Перчић Зорка Динко, Петран Рудолфа Рудолф, Петровић Бранислава Сава, Петровић Станислава Слободан, Поднар Томе Иван, Пољо Шемсе Адил, Попич Августа Франц, Прашникар Јанеза Мартин, Прохо Хусе Ибро, Пупавац Боже Душан, Радан Фрање Фрањо, Раденковић Миодрага Ратомир, Радоја Петра Стеван, Радојевић Остоје Добринко, Рафаиловић Милоша Милан, Рајковић Јелесија Милош, Размовски Ванђела Спасе, Рифати Вебије Асим, Румора Анте Иве, Ружић Стјепана Фрањо, Сандић Рајка Велимир, Силић Салкана Ариф, Софренић Симе Јово, Соколовић Радивоја Ђорђе, Станковић Боровоја Трајан, Станојевић Марка Јован, Стевановић Ђорђа Јеротије, Стиснијевић Алексе Милан, Страшески Велков Павле, Шимић Ивана Марко, Талан Мате Стјепан, Тошић Миленка Филип, Васиљевић Војислава Миодраг, Војновић Лазе Јово, Велков Манасиев Страшко, Влаховић Михајла Момир, Вујановић Светозара Урош, Вулић Милоја Вељко, Вуковић Богољуба Бранко, Вуковић Ибре Сафет, Вуковић Милорада Раде, Збојанин Рајка Миле, Житија Сеџира Муса.

Бр. 70

25 мај 1968 година
БелградПретседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
327. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за вршење подводни активности во крајбрежното море на Југославија — — — — —	709
328. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води — — — — —	709
329. Решение за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на глина и алуминиум — — — — —	710
330. Решение за југословенските стандарди за вијци, навртки и подлошки — — — — —	712
Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Бачка Паланка, за измена и дополнение на Одлуката за определување на стапката на вонредниот придонес за покривање на вишокот на расходите над приходите во Фондот на здравственото осигурување на работниците за 1966 и 1967 година, за подрачјето на општината Бач — — — — —	713